

Бр: 10-33
Скопје: _____

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош (“Службен весник на Република Македонија” бр.145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата, постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош бр. 09-1360/1 од 24.01.2024 година (Наш бр. 10-33 од 24.01.2024 година) од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош преку Кабинет на заменикот на претседателот на Влада задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции и дополнување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 11-6436/2 од 07.08.2024 година (Наш бр.10-33 од 13.08.2024 година) поднесени од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, преку Генерален секретаријат, за доделување на планирана регионална и хоризонтална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 21.08.2024 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 09-1360/1 од 24.01.2024 година (Наш бр. 10-33 од 24.01.2024 година) од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош преку Кабинет на заменикот на претседателот на Влада задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции и дополнување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 11-6436/2 од 07.08.2024 година (Наш бр. 10-13 од 13.08.2024 година), од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, преку Генерален секретаријат за доделување на планирана регионална и хоризонтална помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје со седиште на адреса ул. Македонија бр. 43-1/2 Скопје – Центар, која ќе биде лоцирана во новата индустриска зона Петровец како корисник на државната помош, утврди дека мерките:

- (1) Мерка - Исплата во корист на корисникот на помошта во висина на данокот на добивка, пресметан и платен за период од 10 години,**
- (2) Мерка - Исплата на готовински грант во износ од 10% од износ на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра, на годишно ниво во период од 5 години од датумот на започнување на инвестицискиот проект,**
- (3) Мерка – Исплата на дополнителен готовински грант во висина од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра, во период од 5 години од датумот на започнување на инвестицискиот проект, доколку корисникот на помошта го задржи или го намали просечниот број на вработени**

за помалку од 5% во последната година во споредба со просечниот број на вработени во претходните три години и ги зголеми вкупните приходи за повеќе од 5% во последната година во споредба со просечните вкупни приходи во претходните три години претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки се наменети за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на други производи од пластични маси и претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

- (4) Мерка – Исплата на готовински грант во висина од 50% од износот на оправданите трошоци за индустриско истражување, но не повеќе од 1.000.000 евра во период од 5 години од датумот на почеток на инвестицискиот проект, претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка е наменета за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за производство на други производи од пластични маси и претставува хоризонтална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 14 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено

Доделувањето на државна помош е дозволено само под услов ако корисникот на помошта инвестира износ од најмалку 6.900.000 евра во денарска противвредност како оправдани инвестициски трошоци до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Корисникот на државна помош се обврзува да ја задржи инвестицијата за период од најмалку пет години од датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Кумулативната регионална државна помош која е предвидена да се исплатува со Предлог договорот не може да биде поголема од 50% од потврдениот износ на оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Во случај добиениот износ на државна помош да биде во висина над максималниот интензитет од 50% од износот на потврдените оправдани инвестициски трошоци, корисникот на државната помош ќе треба веднаш да ја врати разликата согласно законските прописи на Република Северна Македонија.

Интензитетот на хоризонталната државна помош за истражувачкиот проект нема да надминува 50% од потврдените оправданите трошоци за индустриско истражување реализирани до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Во случај добиениот износ на државна помош да биде во висина над максималниот интензитет од 50% од износот на потврдените оправдани инвестициски трошоци, корисникот на државната помош ќе треба веднаш да ја врати разликата согласно законските прописи на Република Северна Македонија.

Доколку корисникот не успее да ја одржи инвестицијата, должен е да го врати износот на државната помош добиена според Предлог договорот пропорционално на вредноста на инвестицијата што не се одржува.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош (дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош) е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

На 24.01.2024 година, постапувајќи во согласност со обврската за известување, Владата на Република Северна Македонија, како давател на државната помош, преку Кабинет на заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции, достави Известување за планирано доделување на помош бр. 09-1360/1 од 24.01.2024 година со прилози кон известувањето: Предлог договор (непотпишан) за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги на ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: Предлог договор), Бизнис план и Писмо за намери.

На ден 07.02.2024 година КЗК со допис бр. 10-33 до Владата на Република Северна Македонија, како давател на државната помош, преку Кабинет на заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции достави Барање за дополнување на известувањето за планирано доделување на државна помош бр. 09-1360/1 од 24.01.2024 година на ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје.

На ден 23.02.2024 година Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош преку Кабинет на заменикот на претседателот на Влада задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции достави дополнување на известувањето бр. 09-1360/1 од 24.01.2024 со прилог Бизнис план бр. 09-2685/1 од 22.02.2024 и Писмо за намери со бр. 09-2685/2 од 22.02.2024 година.

На ден 23.07 2024 година КЗК со допис бр. 10-33 достави до Владата на Република Северна Македонија Барање за дополнување на известувањето за планирано доделување на државна помош бр. 09-1360/1 од 24.01.2024 година на ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје.

На ден 13.08.2024 година Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, преку Генерален секретаријат достави Дополнување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 11-6436/2 од 07.08.2024 година.

Со оглед на фактот дека поднесеното Известување ги содржи потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 13.08.2024 година.

КЗК во законски предвидениот рок го испита Известувањето и соодветните правни акти како прилог кон известувањето и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е: Владата на Република Северна Македонија, претставувана и застапувана од страна на Генерален секретаријат;**
- **Корисник на државната помош е: ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ –Скопје со седиште на адреса „ул. Македонија бр.43-1/2 Скопје – Центар;**
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува Предлог договор (непотпишан) за доделување на државна помош на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје (во натамошниот текст: Предлог договор), Писмо за намери со бр. 09-2685/2 од 22.02.2024 година и Бизнис план бр 09-2685/1 од 22.02.2024 година.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин четирите следни критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата

Оттука, при испитување на мерките содржани во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

Мерката (1) Исплата во корист на корисникот на помошта во висина на данокот на добивка, пресметан и платен за период од 10 години, претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје;

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено,

селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, се ставаат во независна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – за производство на други производи од пластични маси. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие — ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје за производство на други производи од пластични маси, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/13).

Износот на државната помош ќе се исплаќа кога корисникот на помошта ќе достави до давателот на помошта барање за исплата во рок од 60 дена по истекот на законскиот рок за поднесување годишна сметка до Управата за јавни приходи за плаќање во предходната календарска година.

Државната помош ќе се исплаќа со поднесени документи од страна на корисникот на помошта до давателот на помошта и тоа копија од годишна сметка за претходната година со СПС, потврда извадена од Централен регистар дека корисникот на помошта не е во стечајна постапка, не постара од 3 месеци, потврда извадена од Централен регистар дека корисникот на помошта не е во ликвидациона постапка не постара од 3 месеци, потврда издадена од УЈП дека корисникот на помошта нема неподмирени даночни обврски не постара од 3 месеци, потврда издадена од Царинска управа дека корисникот на помошта нема неподмирени царински обврски не постари од 3 месеци и нотарски заверена изјава на лице овластено за застапување на корисникот на помошта.

Давателот на државна помош ќе додели државна помош на корисникот на државната помош под услов ако корисникот на државната помош инвестира износ од најмалку **6.900.000 евра во денарска противвредност како оправдан инвестициски трошок** до датумот на завршување на инвестицијата, а датумот на завршување е датумот на кој ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје ќе го извести давателот на помошта дека го реализирал инвестицискиот проект и кој датум не може да биде по истекот на петтата година од датумот на почетокот на инвестицискиот проект.

Мерката (2) - Исплата на готовински грант во износ од 10% од износ на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра, на годишно ниво во период од 5 години од датумот на започнување на инвестицискиот проект, претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

-Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје;

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – за производство на други производи од пластични маси. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие — ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје за производство на други производи од пластични маси, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Износот на државната помош исплата на готовински грант во износ од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци реализирани за инвестициски проект ќе се исплаќаат со поднесено барање од корисникот на помошта до давателот на помошта, во рок од 60 дена по завршувањето на ревизијата на годишните финансиски извештаи на корисникот на помошта со комплетна документација, која го потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци согласно ставот 5.2 од Предлог договорот.

Државната помош ќе се исплаќа со поднесени документи од страна на корисникот на помошта до давателот на помошта и тоа детална и комплетна документација со која се потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци согласно ставот 5.2 од Предлог договорот, нотарски заверена изјава од овластен претставник на компанијата со која се потврдува дека сите машини и техничка опрема за кои се бара финансиска поддршка се произведени најрано две години пред датумот на купување, потврда од Централен Регистер дека компанијата не е во стечајна постапка, не постара од 3 месеци, потврда од УЈП дека компанијата нема неподмирени даночни обврски не постари од 3 месеци, Потврда од Царинска управа дека нема неподмирени царински обврски не постари од 3 месеци и нотарски заверена изјава на лицето овластено за застапување на компанијата со која се потврдува веродостојноста на целата придружна документација.

Помошта наведена во ставот 4.1 од Предлог договорот за доделување на државна помош ќе се исплаќа во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето за исплата, под услов ако корисникот на помошта ги има поднесено сите потребни документи.

Мерката (3) - Исплата на дополнителен готовински грант во висина од 10% од износот на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од 1.000.000 евра, во период од 5 години од датумот на започнување на инвестицискиот проект, доколку корисникот на помошта го задржи или го намали просечниот број на вработени за помалку од 5% во последната година во споредба со просечниот број на вработени во претходните три години и ги зголеми вкупните приходи за повеќе од 5% во последната година во споредба со просечните вкупни приходи во претходните три години претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

-Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје;

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, се ставаат

во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – за производство на други производи од пластични маси. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје за производство на други производи од пластични маси, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје.

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Износот на државната помош дополнителен готовински грант **во висина од 10%** од износот на оправданите инвестициски трошоци, но не повеќе од **1.000.000** евра реализирани за инвестициски проект ќе се исплаќаат со поднесено барање од корисникот на помошта до давателот на помошта, во рок од 60 дена по завршувањето на ревизијата на годишните финансиски извештаи на корисникот на помошта со комплетна документација, која го потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци.

Државната помош ќе се исплаќа со поднесени документи од страна на корисникот на помошта до давателот на помошта и тоа детална и комплетна документација со која се потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци согласно ставот 5.2 од Предлог договорот, нотарски заверена изјава од овластен претставник на компанијата, со која се потврдува дека сите машини и техничка опрема за кои се бара финансиска поддршка се произведени најрано две години пред датумот на купување, потврда од Централен Регистер дека компанијата не е во стечајна постапка, не постара од 3 месеци, потврда од УЈП дека компанијата нема неподмирени даночни обврски не постари од 3 месеци, потврда од Царинска управа дека нема неподмирени царински обврски не постари од 3 месеци и нотарски заверена изјава на лицето овластено за

застапување на компанијата со која се потврдува веродостојноста на целата придружна документација.

Помошта наведена во ставот 4.1 од Предлог договорот за доделување на државна помош ќе се исплаќа во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето за исплата, под услов ако корисникот на помошта ги има поднесено сите потребни документи.

Мерка (4) – Исплата на готовински грант во висина од 50% од износот на оправданите трошоци за индустриско истражување, но не повеќе од 1.000.000 евра во период од 5 години од датумот на почеток на инвестицискиот проект, претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

-Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје;

-Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот, дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар – за производство на други производи од пластични маси. Доделувањето на оваа помош на конкретното претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје, му овозможува доделување на државна помош поврзана со инвестициските трошоци, а кои во нормални пазарни услови ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје би ги издвоило од сопствени ресурси за покривање на трошоците. На овој начин, со доделувањето на државната помош за оваа мерка, претпријатието ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

-Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје за производство на други производи од пластични маси, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

-Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие – ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка претставува **хоризонтална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 14 од Законот за контрола на државната помош**, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 03/14).

Корисникот на помошта ќе се стекне со право на исплата на државна помош за проект за индустриско истражување од давателот на помошта како хоризонтална помош, со цел воспоставување на одделение, центар или друг облик на организациска структура, во кое се реализира одржлив индустриско истражувачки проект и/или се ангажира висококвалификуван персонал со цел стекнување на нови знаења и вештини за развој на нови производи, производни процеси и услуги во производните дејности, со исклучок на прототипи, најмалку на начин и во обем опишан во Деловниот план.

Државната помош ќе се добие со поднесување на барање за исплата до давателот на помошта, во рок од 60 дена по завршување на ревизијата на годишните финансиски извештаи на корисникот на помошта со детална и комплетна документација која го потврдува износот на реализираните оправдани инвестициски трошоци за индустриско истражување согласно ставот 5.2 од Предлог договорот за државна помош.

Износот на оправданите трошоци за индустриско истражување ќе се пресметува врз основа на официјални писмени документи – детален опис на проектот за индустриско истражување и реализираните активности поврзани со проектот, структура и организациска поставеност, преглед на оправданите инвестициски трошоци за индустриско истражување, преглед на вработени лица кои претставуваат високо квалификуван персонал со податоци за платени месечни нето плати и степен на ангажираност на проектот за индустриско истражување, обрасци пријава/одјава за вработените лица, копии од договори за ангажирање на вработените лица кои претставуваат високо квалификуван персонал, копии од договорите за договорно истражување, техничко знаење, патенти и консултантски услуги, кои исклучиво се користат за истражувачки активности и нотарска заверка на лицето кое ја застапува компанијата корисник на државна помош.

Доколку корисникот на помошта не ги исполни условите наведени во ставот 5.1 од Предлог Договорот за доделување на државна помош до датумот на завршување на инвестицискиот проект, истиот нема да има право на државна помош предвидена во член 4 од Предлог Договорот за доделување на државна помош.

ЕПСОТЕК МК ДООЕЛ Скопје ќе финансира 25% од оправданите инвестициски трошоци за инвестициски проект од сопствени извори или од трета страна во форма која не претставува државна помош.

Давателот на државната помош во Предлог договорот јасно ги утврдил правилата за кумулација на помошта и истите се во согласност со правилата за кумулација дефинирани во член 10 од Уредбата за условите и постапката за доделување на регионална помош, врз основа на која уредба се доделува државната помош наведена во Решението.

Секоја помош предвидена со Предлог договорот ќе се доделува само доколку корисникот достави комплетна документација согласно Договорот со која се докажува дека се исполнети договорените услови.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Правна поука: Против ова Решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на Решението, освен во случај кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Ана Николоска